

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 9

Петок, 04 јуни 2021 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
141. Решение за именување вршител на должност директор на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица	2	142. Решение за објавување на прописите и другите акти донесени на 47-та седница на Советот на општина Струмица	2

Совет на општина Струмица:

143. Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2021 година	4	150. Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година	65
144. Одлука за доделување парична помош на Перо Мерков од Струмица	62	151. Програма за измена и дополнување на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година	66
145. Одлука за утврдување потреба од кофинансирање на проекти на ГОи во рамките на јавни повици организирани преку РеЛОад2 проектот (Регионална програма за локална демократија во Западен Балкан 2)	62	152. Програма за измена и дополнување на Програмата одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година	66
146. Одлука за спроведување на превентивна дезинсекција, дезинфекција и дератизација на подрачјето на општина Струмица за 2021 година	62	153. Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица за 2021 година	67
147. Одлука за донесување на Програма за изградба на спортска сала на КП бр. 1276 КО Струмица, за потребите на СОУ „Сане Сандански“ Струмица	63	154. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2021 година	67
148. Одлука за измена на режимот на сообраќај на крстосница на ул. „Братство Единство“ со ул. „Климент Охридски“ во Струмица	64	155. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2021 година	68
149. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Струмица за 2021 година	64	156. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2021 година	68

- | | |
|---|---|
| <p>157. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната и детската заштита во 2021 година 69</p> <p>158. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2021 година .. 69</p> <p>159. Заклучок за утврдување Нацрт план за ДУП за блок 12, УЕ 2 во Струмица 70</p> <p>160. Заклучок за давање согласност за прием на поголем број деца од капацитетот во клоните на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица 71</p> <p>161. Заклучок за давање согласност на Извештај за работењето на ЈПЕД „Струмица-гас“ Струмица за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година 71</p> | <p>162. Заклучок за давање согласност на Извештај за работењето на ЈП „Парткиралишта-Струмица“ Струмица, за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година 71</p> <p>163. Заклучок за давање согласност на Програма за измена и дополнување на Програмата за работа ЈП „Парткиралишта-Струмица“ Струмица за 2021 година 72</p> <p>164. Заклучок за давање согласност на Извештај за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 1 месец- 03 месец 2021 година 72</p> <p>165. Заклучок за усвојување на Кватрален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2021 година 72</p> <p>166. Кватрален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2021 година 73</p> |
|---|---|

141.

Врз основа на член 12 став 12 и став 13 од Законот за библиотеки („Сл.весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16) и член 39 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19) Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за именување вршител на должност директор на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица

1. За вршител на должноста директор на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица, се именува Тања Гошева – досегашен Директор на оваа установа.

2. Вршителот на должноста директор се именува сметано од 22.05.2021 година, но не подолго од 6 (шест) месеци.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл. гласник на Општина Струмица“.

Бр.09-2980/1 Општина Струмица
21.05.2021 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

142.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица, донесе:

Решение

за објавување на прописите и другите акти донесени на 47-та седница на Советот на општина Струмица

I. Се објавуваат прописите и другите акти донесени на 47-та седница на Советот на општина Струмица, одржана на 02.06.2021 година и тоа:

1. Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2021 година, бр. 08-3296/1 од 03.02.2021 година;
2. Одлука за доделување парична помош на Перо Мерков од Струмица бр. 08-3297/1 од 03.02.2021 година;
3. Одлука за утврдување потреба од кофинансирање на проекти на ГОи во рамките на јавни повици организирани преку РЕЛОад2 проектот (Регионална програма за локална демократија во Западен Балкан 2) бр. 08-3298/1 од 03.02.2021 година;

4. Одлука за спроведување на превентивна дезинсекција, дезинфекција и дератизација на подрачјето на општина Струмица за 2021 година бр. 08-3299/1 од 03.02.2021 година бр. 08-3299/1 од 03.02.2021 година;
5. Одлука за донесување на Програма за изградба на спортска сала на КП бр. 1276 КО Струмица, за потребите на СОУ „Сане Сандански“ Струмица бр. 08-3300/1 од 03.02.2021 година;
6. Одлука за измена на режимот на сообраќај на крстосница на ул. „Братство Единство“ со ул. „Климент Охридски“ во Струмица бр. 08-3301/1 од 03.02.2021 година
7. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Струмица за 2021 година бр. 08-3302/1 од 03.02.2021 година;
8. Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година бр. 08-3303/1 од 03.02.2021 година;
9. Програма за измена и дополнување на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година бр. 08-3304/1 од 03.02.2021 година;
10. Програма за измена и дополнување на Програмата одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година бр. 08-3305/1 од 03.02.2021 година;
11. Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица за 2021 година бр. 08-3306/1 од 03.02.2021 година;
12. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2021 година бр. 08-3307/1 од 03.02.2021 година;
13. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2021 година бр. 08-3308/1 од 03.02.2021 година;
14. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2021 година бр. 08-3309/1 од 03.02.2021 година;
15. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната и детската заштита во 2021 година бр. 08-3310/1 од 03.02.2021 година;
16. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2021 година; бр. 08-3311/1 од 03.02.2021 година
17. Заклучок за утврдување Нацрт план за ДУП за блок 12, УЕ 2 во Струмица бр. 08-3312/1 од 03.02.2021 година;
18. Заклучок за давање согласност за прием на поголем број деца од капацитетот во клоновите на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица бр. 08-3313/1 од 03.02.2021 година;
19. Заклучок за давање согласност на Извештај за работењето на ЈПЕД „Струмица-гас“ Струмица за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година бр. 08-3314/1 од 03.02.2021 година;
20. Заклучок за давање согласност на Извештај за работењето на ЈП „Партирскиот центар-Струмица“ Струмица, за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година бр. 08-3315/1 од 03.02.2021 година;
21. Заклучок за давање согласност на Програма за измена и дополнување на Програмата за работа ЈП „Партирскиот центар-Струмица“ Струмица за 2021 година бр. 08-3316/1 од 03.02.2021 година;
22. Заклучок за давање согласност на Извештај за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 1 месец- 03 месец 2021 година бр. 08-3317/1 од 03.02.2021 година; и
23. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2021 година бр. 08-3318/1 од 03.02.2021 година.

II. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-3396/1 Општина Струмица
04.06.2021 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

143.

Врз основа на член 29 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 61/02, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Сл. весник“ на РСМ бр.244/19, 53/21 и 77/21), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седница одржана на 02.06.2021 година, донесе

О д л у к а

за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2021 година

1. Општ дел

Член 1

Буџетот на Општина Струмица за 2021 година се состои од:

	Буџет	Ребаланс
I. Вкупни приходи	1.112.708.869	1.197.579.994
Даночни приходи	284.528.341	329.896.19
Неданочни приходи	57.566.220	57.566.220
Капитални приходи	57.000.000	58.500.000
II. Приходи од дотации	583.734.818	583.734.818
Приходи од трансфери	85.772.990	99.372.677
Приходи од донации	44.106.500	68.510.088
I. Вкупни расходи	1.191.308.556	1.263.709.208
Од утврдени намени	1.188.008.556	1.260.409.208
Расходи од резервите	3.300.000	3.300.000
II. Дефицит	- 78.599.687	-66.129.214
III. Финансирање	78.599.687	66.129.214
Прилив	78.599.687	66.129.214
Домаш.задолжување	65.000.000	65.000.000
Депозит	13.599.687	1.129.214
Одлив		
Отплата на главница		

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи како што следува:

БИЛАНС НА ПРИХОДИ - РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

		459.032.738	505.900.588	39.434.500	38.434.500	583.734.818	584.164.951	44.106.500	68.209.169	65.000.000	65.000.000	1.191.398.556	1.263.708.208
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски приходи		Приходи од самостоятелни активности		Приходи од додачи		Приходи од донации		Приходи од кредити		Вкупни приходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	284.528.341	329.896.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284.528.341
711	Данок од приход, од добиток и од капитални добиток	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000
713	Данок на имот	68.000.000	87.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000.000
717	Данок на специфични услуги	202.528.341	226.396.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.528.341
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	18.131.720	18.131.720	39.434.500	38.434.500	0	0	0	0	0	0	0	57.566.220
722	Глоб. судски и административни такси	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
723	Такси и надоместоци	500.000	500.000	35.940.000	35.940.000	0	0	0	0	0	0	0	36.440.000
725	Други даночни приходи	14.631.720	14.631.720	3.494.500	3.494.500	0	0	0	0	0	0	0	18.126.220
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	57.000.000	58.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000.000
733	Приходи на земјиште и нематеријални вложувања	57.000.000	58.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	99.372.677	99.372.677	0	0	583.734.818	584.164.951	44.106.500	68.209.169	0	0	0	727.213.995
741	Трансфери од други ниво на власт	99.372.677	99.372.677	0	0	583.734.818	584.164.951	0	689.081	0	0	0	683.107.495
742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	44.106.500	68.209.169	0	0	0	44.106.500
75	ДОМАШНО ЗАДОЛУЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000

БИЛАНС НА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ - РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

		204.982.993	233.880.453	1.700.000	1.700.000	0	0	12.660.000	37.417.069	65.000.000	65.000.000	284.222.993	337.997.522
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	204.982.993	233.880.453	1.700.000	1.700.000	0	0	12.660.000	37.417.069	65.000.000	65.000.000	284.222.993	337.997.522
480	Купување на опрема и машини	19.880.000	29.880.000	0	0	0	0	6.610.000	7.309.091	0	0	26.490.000	37.189.081
482	Други градежни објекти	152.584.463	174.901.923	0	0	0	0	6.050.000	30.107.988	0	0	158.634.463	205.009.911
485	Вложувања и нефинансиски средства	10.000.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	2.500.000
486	Купување на возила	2.100.000	2.100.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	3.800.000	3.800.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	20.298.530	24.498.530	0	0	0	0	0	0	65.000.000	65.000.000	85.298.530	89.498.530

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС

Ниво на: СТАВКА

Фун. ста. Функ.код	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самостоятел. активности	Дотации	Донации	Кредити	
505.990.588		39.434.500	584.164.951	69.209.169	65.000.000	1.263.709.208	
701	ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ	159.485.811	0	0	30.500.000	0	189.985.811
7011	ИЗВШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	154.405.574	0	0	0	0	154.405.574
7013	ОПШТИ УСЛУГИ	5.080.237	0	0	30.500.000	0	35.580.237
703	ЈАВЕН РЕД И МИР	19.064.069	0	12.273.000	0	0	31.337.069
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	19.064.069	0	12.273.000	0	0	31.337.069
704	ЕКОНОМСКИ РАБОТИ	97.920.000	0	0	807.002	0	98.727.002
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	320.000	0	0	807.002	0	1.127.002
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	64.000.000	0	0	0	0	64.000.000
7045	ТРАНСПОРТ	32.100.000	0	0	0	0	32.100.000
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
705	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	63.437.333	0	0	23.950.067	0	87.387.400
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	8.570.000	0	0	0	0	8.570.000
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	33.667.276	0	0	23.950.067	0	57.617.345
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	21.200.055	0	0	0	0	21.200.055
706	ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	104.178.530	0	0	0	65.000.000	169.178.530
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	42.130.000	0	0	0	0	42.130.000
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	16.000.000	0	0	0	50.000.000	66.000.000
7064	ОСВЕТУВАЊЕ НА УЛИЦИ	33.300.000	0	0	0	0	33.300.000
7066	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	12.748.530	0	0	0	15.000.000	27.748.530
708	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	41.328.740	513.500	11.834.743	1.000.000	0	54.676.983
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	22.550.000	0	0	0	0	22.550.000
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	18.778.740	513.500	11.834.743	1.000.000	0	32.126.983
709	ОБРАЗОВАНИЕ	10.567.800	38.221.000	560.057.208	12.606.500	0	621.452.508
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	10.267.800	25.771.000	341.322.208	0	0	377.361.008
7092	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	300.000	12.450.000	218.735.000	12.606.500	0	244.091.500
710	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	9.918.305	700.000	0	345.600	0	10.963.905
7102	СТАРИ ЛИЦА	4.470.000	0	0	0	0	4.470.000

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС

Ниво на: СТАВКА

Фун.ста. Фун.код	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буджет	Самодфинан. активности	Донации	Донации	Кредити	
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	5.448.305	700.000	0	345.600	0	6.493.905

505.900.588 39.434.500 584.164.951 69.209.169 65.000.000 1.263.709.208

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун. код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самостojн. активности	Дотации	Донации	Кредити	
7011	ИЗВШТИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	154.405.574	0	0	0	0	154.405.574
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
A10	ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РЕФЕРЕНДУМИ	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	8.221.395	0	0	0	0	8.221.395
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	129.984.179	0	0	0	0	129.984.179
E40	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
7013	ОПШТИ УСЛУГИ	5.080.237	0	0	30.500.000	0	35.580.237
M80	ПРЕХОГРАНИЧНА СОРАБОТКА	5.080.237	0	0	30.500.000	0	35.580.237
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	19.064.069	0	12.273.000	0	0	31.337.069
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	17.714.069	0	12.273.000	0	0	29.987.069
W40	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	320.000	0	0	807.002	0	1.127.002
G4V	НОВИ НАСЕЛБИ ВО ТУРСКО МААЛО	320.000	0	0	107.921	0	427.921
G4V	НВО ЦЕНТАР	0	0	0	699.081	0	699.081
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕЧЕСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	64.000.000	0	0	0	0	64.000.000
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	400.000	0	0	0	0	400.000
FAA	Уредување на градежно земјиште на индустриска зона	56.800.000	0	0	0	0	56.800.000
FAJ	УРБАН МОСТ	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000
7045	ТРАНСПОРТ	32.100.000	0	0	0	0	32.100.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌОТ	6.350.000	0	0	0	0	6.350.000
JDA	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ, ПАТИШТА И ТРОТОАРИ	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
JDB	ГРАДСКО БАЛДОВЦИ-УЛИЦА СО ШЕТАЛИШТЕ	0	0	0	0	0	0
JEA	ПАРКИРАЛИШТА	750.000	0	0	0	0	750.000
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	8.570.000	0	0	0	0	8.570.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	8.570.000	0	0	0	0	8.570.000
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	33.687.278	0	0	23.950.067	0	57.637.345
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
JJA	Изградба на системи за одведување и пречиштување на отпадни води	10.931.555	0	0	23.950.067	0	34.881.622

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун. код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самостан. активности	Дотации	Донации	Кредити	
JIV	УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА	20.735.723	0	0	0	0	20.735.723
JIV	КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ ВО СЕВЕРСА	0	0	0	0	0	0
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	21.200.055	0	0	0	0	21.200.055
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
JMA	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000
JMB	НОВ ПАРК-АТШ БЕРОВО	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2.350.055	0	0	0	0	2.350.055
RAA	СТАЦИОНАР ЗА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
RAV	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	6.400.000	0	0	0	0	6.400.000
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	42.130.000	0	0	0	0	42.130.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000
FDA	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
G10	ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
JNA	УРБАНА ОПРЕМА	21.630.000	0	0	0	0	21.630.000
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	16.000.000	0	0	0	50.000.000	66.000.000
J10	СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
JGA	Изградба на системи за водоснабдување и наводнување	9.000.000	0	0	0	50000000	59.000.000
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	33.300.000	0	0	0	0	33.300.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	16.700.000	0	0	0	0	16.700.000
JAA	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	14.600.000	0	0	0	0	14.600.000
7066	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	12.748.530	0	0	0	15.000.000	27.748.530
JLA	ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ГАС	12.748.530	0	0	0	15000000	27.748.530
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	22.550.000	0	0	0	0	22.550.000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	9.850.000	0	0	0	0	9.850.000
LAA	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА	12.700.000	0	0	0	0	12.700.000
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	18.778.740	513.500	11.834.743	1.000.000	0	32.126.983
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	0	500.000	9.550.074	0	0	10.050.074
K20	МУЗИКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	0	13.500	2.254.669	0	0	2.268.169
K30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.000.000	0	0	1.000.000	0	2.000.000
KAA	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА	6.278.740	0	0	0	0	6.278.740
KAB	КИНО САЛА	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун. код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т				
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити
		505.900.588	39.434.500	584.164.951	69.209.169	65.000.000
						1.263.709.208
	КАС МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР	1.000.000	0	0	0	0
	КАВ ЦАРЕВИ КУЛИ	3.500.000	0	0	0	0
	7091 ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	10.267.800	25.771.000	341.322.208	0	0
	N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	4.767.800	6.536.000	288.512.000	0	0
	N44 СПОРТСКА САЛА ВО СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ	2.000.000	0	0	0	0
	V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	3.500.000	19.235.000	52.810.208	0	0
	7092 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	300.000	12.450.000	218.735.000	12.606.500	0
	N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	300.000	11.450.000	218.735.000	12.606.500	0
	NB0 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	0	0	0
	NBA КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ-Н. КАРЕВ	0	1.000.000	0	0	0
	T102 СТАРИ ЛИЦА	4.470.000	0	0	0	0
	V20 ДОМОВИ ЗА СТАРИ	4.470.000	0	0	0	0
	7109 ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	5.448.305	700.000	0	345.600	0
	V40 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	700.000	0	0	0
	V4B ДЕТОСКА ГРАДИНКА ПАРК	4.785.905	0	0	0	0
	X10 РОДОВА ЕДНАКВОСТ	662.400	0	0	345.600	0
						1.008.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
A0	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
ПРИХОДИ:													
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000
401	Основни плати	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
404	Надоместоци	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000	4.900.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
412	Постојана резерва (непредавидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000
401	Основни плати	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
404	Надоместоци	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000	4.900.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
412	Постојана резерва (непредавидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000

459.032.738 505.900.588 39.434.500 39.434.500 583.734.818 584.184.951 44.104.500 69.208.169 65.000.000 65.000.000 1.191.308.556 1.263.709.208

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
D0	ГРАДОНАЧАЛНИК	8.221.395	8.221.395	0	0	0	0	0	0	0	0	8.221.395	8.221.395
ПРИХОДИ:													
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	8.221.395	8.221.395	0	0	0	0	0	0	0	0	8.221.395	8.221.395
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.210.413	3.210.413	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.413	3.210.413
401	Основен плати	2.404.498	2.404.498	0	0	0	0	0	0	0	0	2.404.498	2.404.498
402	Придоноси за социјално осигурување	805.915	805.915	0	0	0	0	0	0	0	0	805.915	805.915
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
426	Други тековни расходи	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.210.982	3.210.982	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.982	3.210.982
463	Трансфери до невладини организации	610.982	610.982	0	0	0	0	0	0	0	0	610.982	610.982
464	Разни трансфери	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	8.221.395	8.221.395	0	0	0	0	0	0	0	0	8.221.395	8.221.395
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.210.413	3.210.413	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.413	3.210.413
401	Основен плати	2.404.498	2.404.498	0	0	0	0	0	0	0	0	2.404.498	2.404.498
402	Придоноси за социјално осигурување	805.915	805.915	0	0	0	0	0	0	0	0	805.915	805.915
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
426	Други тековни расходи	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.210.982	3.210.982	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.982	3.210.982
463	Трансфери до невладини организации	610.982	610.982	0	0	0	0	0	0	0	0	610.982	610.982
464	Разни трансфери	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000

459.032.738 595.900.588 39.434.500 39.434.500 583.734.813 584.164.951 44.106.500 69.209.169 65.000.000 65.000.000 1.191.308.556 1.263.709.208

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
E0	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	127.484.179	129.984.179	0	0	0	0	0	0	0	0	127.484.179	129.984.179
ПРИХОДИ:													
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	127.484.179	129.984.179	0	0	0	0	0	0	0	0	127.484.179	129.984.179
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	85.929.179	85.929.179	0	0	0	0	0	0	0	0	85.929.179	85.929.179
401	Основни плати	61.219.610	61.219.610	0	0	0	0	0	0	0	0	61.219.610	61.219.610
402	Придоноси за социјално осигурување	20.709.569	20.709.569	0	0	0	0	0	0	0	0	20.709.569	20.709.569
404	Надоместоци	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	39.805.000	42.105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	39.805.000	42.105.000
420	Плати и дневни расходи	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	14.550.000	14.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.550.000	14.550.000
423	Материјали и општен инвентар	4.890.000	7.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.890.000	7.360.000
424	Поправки и тековно одржување	4.990.000	4.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.990.000	4.990.000
425	Договорни услуги	6.055.000	5.855.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.055.000	5.855.000
426	Други тековни расходи	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
427	Препорачани вработувања	5.300.000	5.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300.000	5.300.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	250.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	250.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНШЕРИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
464	Разни трансфери	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	127.484.179	129.984.179	0	0	0	0	0	0	0	0	127.484.179	129.984.179
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	85.929.179	85.929.179	0	0	0	0	0	0	0	0	85.929.179	85.929.179
401	Основни плати	61.219.610	61.219.610	0	0	0	0	0	0	0	0	61.219.610	61.219.610
402	Придоноси за социјално осигурување	20.709.569	20.709.569	0	0	0	0	0	0	0	0	20.709.569	20.709.569
404	Надоместоци	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	39.805.000	42.105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	39.805.000	42.105.000
420	Плати и дневни расходи	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	14.550.000	14.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.550.000	14.550.000
423	Материјали и општен инвентар	4.890.000	7.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.890.000	7.360.000
424	Поправки и тековно одржување	4.990.000	4.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.990.000	4.990.000
425	Договорни услуги	6.055.000	5.855.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.055.000	5.855.000
426	Други тековни расходи	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
427	Препорачани вработувања	5.300.000	5.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300.000	5.300.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	455.032.738		505.900.538		39.434.500		583.734.818		584.184.851		44.106.500		49.209.169		65.000.000		1.191.308.556		1.263.709.268	
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
45	КАМАТНИ ПОДАКАЊА	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	250.000	0	0
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	250.000	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0
464	Разни трансфери	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирани активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
EA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ НА ОПШТИНАТА	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
ПРИХОДИ:													
EA0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
480	Купување на опрема и машини	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
485	Купување на возила	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
EA0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
480	Купување на опрема и машини	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
485	Купување на возила	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000

459.032.738 565.900.588 39.434.500 39.434.500 583.734.818 584.164.951 44.106.500 60.200.169 65.000.000 65.000.000 1.191.368.556 1.263.799.208

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирани активности		Расходи од доплати		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
F1	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	5,000,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	8,500,000
ПРИХОДИ:													
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	5,000,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	8,500,000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5,000,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	8,500,000
425	Договорни услуги	5,000,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	8,500,000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	5,000,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	8,500,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5,000,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	8,500,000
425	Договорни услуги	5,000,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	8,500,000

459,032,738 585,900,588 39,434,500 39,434,500 583,734,818 584,164,951 44,106,500 69,208,169 65,000,000 65,000,000 1,191,308,556 1,263,709,208

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

459 032.738 505.900.588 39.434.500 39.434.500 583.734.818 584.164.951 44.106.500 60.209.169 65.000.000 65.000.000 1.191.308.556 1.263.709.208

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
FA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	60.000.000	63.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	63.600.000
ПРИХОДИ:													
FAA	Уредување на градежно земјиште на индустриска зона	53.200.000	56.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	53.200.000	56.800.000
FAJ	УРБАН МОСТ	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	6.800.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	60.000.000	63.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	63.600.000
482	Други градежни објекти	50.000.000	61.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	61.100.000
485	Вложувања и нефинансирани средства	10.000.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	2.500.000
FAA	Уредување на градежно земјиште на индустриска зона	53.200.000	56.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	53.200.000	56.800.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	53.200.000	56.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	53.200.000	56.800.000
482	Други градежни објекти	43.200.000	54.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	43.200.000	54.300.000
485	Вложувања и нефинансирани средства	10.000.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	2.500.000
FAJ	УРБАН МОСТ	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	6.800.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	6.800.000
482	Други градежни објекти	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	6.800.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самодинамички активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
459.032.738	595.900.588	39.434.500	39.434.500	583.734.818	584.184.951	44.105.500	69.208.169	65.000.000	65.000.000	1.191.308.556	1.263.709.208		
ПРИХОДИ :													
FOA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
РАСХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
482	Други градежни објекти	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
FOA	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
482	Други градежни објекти	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетирани расходи		Расходи од самодонаирани активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
G1 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ													
		6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
ПРИХОДИ:													
		6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ													
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.638.881	1.638.881	0	0	0	0	0	0	0	0	1.638.881	1.638.881
423	Материјали и ситен инвентар	148.000	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	148.000	148.000
425	Договорни услуги	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
426	Други тековни расходи	640.881	640.881	0	0	0	0	0	0	0	0	640.881	640.881
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.381.119	4.381.119	0	0	0	0	0	0	0	0	4.381.119	4.381.119
463	Трансфери до невладини организации	3.291.830	3.291.830	0	0	0	0	0	0	0	0	3.291.830	3.291.830
464	Разни трансфери	1.089.289	1.089.289	0	0	0	0	0	0	0	0	1.089.289	1.089.289
G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.638.881	1.638.881	0	0	0	0	0	0	0	0	1.638.881	1.638.881
423	Материјали и ситен инвентар	148.000	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	148.000	148.000
425	Договорни услуги	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
426	Други тековни расходи	640.881	640.881	0	0	0	0	0	0	0	0	640.881	640.881
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.381.119	4.381.119	0	0	0	0	0	0	0	0	4.381.119	4.381.119
463	Трансфери до невладини организации	3.291.830	3.291.830	0	0	0	0	0	0	0	0	3.291.830	3.291.830
464	Разни трансфери	1.089.289	1.089.289	0	0	0	0	0	0	0	0	1.089.289	1.089.289

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
G2	ПОТПИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
ПРИХОДИ:													
G20	ПОТПИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
426	Други тековни расходи	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
G20	ПОТПИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
426	Други тековни расходи	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J1	СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
ПРИХОДИ:													
J10	СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
J10	СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
458	002.738	505.900.508	38.434.500	38.434.500	583.734.818	584.164.951	44.106.500	69.208.169	65.000.000	65.000.000	1.191.308.556	1.263.799.208	
ПРИХОДИ:													
120	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧУСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
120	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧУСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
424	Поправки и тековно одржување	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
120	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧУСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
424	Поправки и тековно одржување	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

459.032.728	595.900.588	39.434.500	39.434.500	583.734.818	584.184.951	44.108.500	69.209.169	65.000.000	65.000.000	1.191.308.556	1.263.709.208		
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	18.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	18.700.000
ПРИХОДИ:													
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	18.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	18.700.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	18.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	18.700.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	11.500.000
424	Поправки и тековно одржување	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	18.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	18.700.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	18.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	18.700.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	11.500.000
424	Поправки и тековно одржување	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

459.032.738		595.800.588	39.434.500	593.734.818	584.164.951	44.106.500	69.299.169	65.000.000	65.000.000	1.191.398.558	1.263.709.208
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J4	ЈАВНА ЧИСТОТА	7.570.000	8.570.000	0	0	0	0	0	0	7.570.000	8.570.000
ПРИХОДИ:											
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	7.570.000	8.570.000	0	0	0	0	0	0	7.570.000	8.570.000
РАСХОДИ:											
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.570.000	8.570.000	0	0	0	0	0	0	7.570.000	8.570.000
424	Поправки и тековно одржување	7.570.000	8.570.000	0	0	0	0	0	0	7.570.000	8.570.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	7.570.000	8.570.000	0	0	0	0	0	0	7.570.000	8.570.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.570.000	8.570.000	0	0	0	0	0	0	7.570.000	8.570.000
424	Поправки и тековно одржување	7.570.000	8.570.000	0	0	0	0	0	0	7.570.000	8.570.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Заклучоци од кредити		Заклучоци од кредити	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
Ј6	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И МОСТОВИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.350.000	6.350.000
ПРИХОДИ:															
Ј60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.350.000	6.350.000
РАСХОДИ:															
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.350.000	6.350.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
424	Поправки и тековно одржување	4.650.000	4.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.650.000	4.650.000
Ј60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.350.000	6.350.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.350.000	6.350.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
424	Поправки и тековно одржување	4.650.000	4.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.650.000	4.650.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

459.002.738		505.900.588	39.434.500	39.434.500	583.734.818	584.164.951	44.106.500	69.209.169	65.000.000	65.000.000	1.191.308.556	1.263.709.208	
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
Ј7	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
ПРИХОДИ:													
Ј70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
424	Потражки и тековно одржување	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
Ј70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
424	Потражки и тековно одржување	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
459.032.738	505.900.588	39.434.500	39.434.500	583.734.818	584.184.951	44.106.500	69.208.169	65.000.000	65.000.000	1.191.308.556	1.263.795.208		
JA	ИЗГРАДА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	10.400.000	14.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.400.000	14.600.000
ПРИХОДИ:													
JAА	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	10.400.000	14.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.400.000	14.600.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.400.000	14.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.400.000	14.600.000
482	Други градежни објекти	4.600.000	4.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600.000	4.600.000
488	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	5.800.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	10.000.000
JAА	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	10.400.000	14.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.400.000	14.600.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.400.000	14.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.400.000	14.600.000
482	Други градежни објекти	4.600.000	4.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600.000	4.600.000
488	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	5.800.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	10.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
459.032.738	505.900.588	39.434.500	39.434.500	583.734.818	584.164.951	44.106.500	69.209.169	65.000.000	65.000.000	1.191.308.556	1.263.709.268		
JG ИЗГРАБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ													
ПРИХОДИ:													
JGA	Изградба на системи за водоснабдување и наводнување	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000	59.000.000	59.000.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000	59.000.000	59.000.000
482	Други градежни објекти	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
JGA	Изградба на системи за водоснабдување и наводнување	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000	59.000.000	59.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000	59.000.000	59.000.000
482	Други градежни објекти	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

459.032.738	505.900.533	39.434.500	39.434.500	583.734.818	584.164.951	44.106.500	69.209.169	65.000.000	65.000.000	1.191.308.556	1.263.709.208		
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JL	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	12.748.530	12.748.530	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	27.748.530	27.748.530
ПРИХОДИ:													
JLA	ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ГАС	12.748.530	12.748.530	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	27.748.530	27.748.530
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.748.530	12.748.530	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	27.748.530	27.748.530
480	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	12.748.530	12.748.530	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	27.748.530	27.748.530
JLA	ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ГАС	12.748.530	12.748.530	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	27.748.530	27.748.530
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.748.530	12.748.530	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	27.748.530	27.748.530
480	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	12.748.530	12.748.530	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	27.748.530	27.748.530

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС

Ниво: Ставка

459.032.738 585.900.588 39.434.500 39.434.500 583.734.818 584.164.951 44.106.500 69.206.169 65.000.000 1.191.308.556 1.263.709.208

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од догаѓања		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
ЈМ	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000

ПРИХОДИ:

ЈМА	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОГРШНИ	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
ЈМВ	НОВ ПАРКАТИШ БЕРОВО	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000

РАСХОДИ:

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
482	Други градежни објекти	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000

ЈМА	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОГРШНИ	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
-----	---------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
----	-------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

482	Други градежни објекти	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
-----	------------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

ЈМВ	НОВ ПАРКАТИШ БЕРОВО	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
-----	---------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
----	-------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

482	Други градежни објекти	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
-----	------------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

459.032.738 505.900.588 39.434.500 39.434.500 583.734.818 584.164.951 44.106.500 69.209.169 65.000.000 65.000.000 1.191.308.556 1.263.709.268

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирани активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JN	13.130.000	21.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.130.000	21.630.000

JN КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРБАНА ОПРЕМА

ПРИХОДИ:

JNA	13.130.000	21.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.130.000	21.630.000
-----	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------

JNA УРБАНА ОПРЕМА

РАСХОДИ:

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	13.130.000	21.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.130.000	21.630.000
480	Купување на опрема и машини	13.130.000	21.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.130.000	21.630.000

JNA	УРБАНА ОПРЕМА	13.130.000	21.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.130.000	21.630.000
-----	---------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	13.130.000	21.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.130.000	21.630.000
480	Купување на опрема и машини	13.130.000	21.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.130.000	21.630.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	459.032.738		505.900.588		39.434.500		39.434.500		583.734.818		584.184.951		44.106.500		69.208.169		65.000.000		65.000.000		1.191.308.556		1.263.709.268	
		Бюџет		Ребаланс		Бюџет		Ребаланс		Бюџет		Ребаланс		Бюџет		Ребаланс		Бюџет		Ребаланс		Бюџет		Ребаланс	
		Бюџет		Ребаланс		Бюџет		Ребаланс		Бюџет		Ребаланс		Бюџет		Ребаланс		Бюџет		Ребаланс		Бюџет		Ребаланс	
K2	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	0	0	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	2.200.497	2.254.689	2.254.689	2.254.689	0	0	0	0	0	0	0	0	2.213.997	2.268.169	2.268.169	2.268.169
ПРИХОДИ:																									
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	0	0	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	2.200.457	2.254.689	2.254.689	2.254.689	0	0	0	0	0	0	0	0	2.213.997	2.268.169	2.268.169	2.268.169
РАСХОДИ:																									
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0	1.926.272	1.980.444	1.980.444	1.980.444	0	0	0	0	0	0	0	0	1.926.272	1.980.444	1.980.444	1.980.444
401	Основни плати	0	0	0	0	0	0	0	0	1.386.912	1.425.917	1.425.917	1.425.917	0	0	0	0	0	0	0	0	1.386.912	1.425.917	1.425.917	1.425.917
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	0	0	0	0	539.360	554.527	554.527	554.527	0	0	0	0	0	0	0	0	539.360	554.527	554.527	554.527
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	274.225	274.225	274.225	274.225	0	0	0	0	0	0	0	0	287.725	287.725	287.725	287.725
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
423	Материјали и опен инвентар	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	69.225	69.225	69.225	69.225	0	0	0	0	0	0	0	0	74.225	74.225	74.225	74.225
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
425	Договорни услуги	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	103.500	103.500	103.500	103.500
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	83.000	83.000	83.000	83.000
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	0	0	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	2.200.497	2.254.689	2.254.689	2.254.689	0	0	0	0	0	0	0	0	2.213.997	2.268.169	2.268.169	2.268.169
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0	1.926.272	1.980.444	1.980.444	1.980.444	0	0	0	0	0	0	0	0	1.926.272	1.980.444	1.980.444	1.980.444
401	Основни плати	0	0	0	0	0	0	0	0	1.386.912	1.425.917	1.425.917	1.425.917	0	0	0	0	0	0	0	0	1.386.912	1.425.917	1.425.917	1.425.917
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	0	0	0	0	539.360	554.527	554.527	554.527	0	0	0	0	0	0	0	0	539.360	554.527	554.527	554.527
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	274.225	274.225	274.225	274.225	0	0	0	0	0	0	0	0	287.725	287.725	287.725	287.725
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
423	Материјали и опен инвентар	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	69.225	69.225	69.225	69.225	0	0	0	0	0	0	0	0	74.225	74.225	74.225	74.225
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
425	Договорни услуги	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	103.500	103.500	103.500	103.500
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	83.000	83.000	83.000	83.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

459.032.738	505.900.538	39.434.500	39.434.500	583.734.818	584.164.951	44.106.500	69.209.169	65.000.000	65.000.000	1.191.308.556	1.263.709.208		
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
K3	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	7.500.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	6.000.000
ПРИХОДИ:													
K30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	7.500.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	6.000.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
425	Договорни услуги	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.170.000	5.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.170.000	5.670.000
464	Разни трансфери	7.170.000	5.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.170.000	5.670.000
K30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	7.500.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	6.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
425	Договорни услуги	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.170.000	5.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.170.000	5.670.000
464	Разни трансфери	7.170.000	5.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.170.000	5.670.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
459.032.738	505.900.538	39.434.560	39.434.560	583.734.318	584.184.951	44.106.590	69.208.199	65.000.000	65.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
K4 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО													
ПРИХОДИ:													
440	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	500.000	900.000	0	0	0	0	745.000	745.000	0	0	1.245.000	1.645.000
425	Договорни услуги	200.000	400.000	0	0	0	0	593.000	593.000	0	0	793.000	993.000
426	Други тековни расходи	300.000	500.000	0	0	0	0	152.000	152.000	0	0	452.000	652.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	500.000	100.000	0	0	0	0	255.000	255.000	0	0	755.000	355.000
464	Разни трансфери	500.000	100.000	0	0	0	0	255.000	255.000	0	0	755.000	355.000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	500.000	900.000	0	0	0	0	745.000	745.000	0	0	1.245.000	1.645.000
425	Договорни услуги	200.000	400.000	0	0	0	0	593.000	593.000	0	0	793.000	993.000
426	Други тековни расходи	300.000	500.000	0	0	0	0	152.000	152.000	0	0	452.000	652.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	500.000	100.000	0	0	0	0	255.000	255.000	0	0	755.000	355.000
464	Разни трансфери	500.000	100.000	0	0	0	0	255.000	255.000	0	0	755.000	355.000

459.032.738 505.900.338 39.434.500 39.434.500 583.734.318 584.184.951 44.106.500 69.205.199 65.000.000 65.000.000 1.191.308.556 1.263.709.208

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Заклучени расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
459.032.738	505.900.588	39.434.500	39.434.500	583.734.818	584.164.951	44.106.500	69.209.169	65.000.000	65.000.000	1.191.308.556	1.263.709.268		
КА	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ВО КУЛТУРАТА	12.278.740	11.778.740	0	0	0	0	0	0	0	0	12.278.740	11.778.740
ПРИХОДИ:													
КАА	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА	4.778.740	6.278.740	0	0	0	0	0	0	0	0	4.778.740	6.278.740
КАВ	КИНО САЛА	500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000
КАГ	МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
КАУ	ЦАРЕВИ КУЛИ	7.000.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	3.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.278.740	11.778.740	0	0	0	0	0	0	0	0	12.278.740	11.778.740
480	Купување на опрема и машини	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
482	Други градежни објекти	12.278.740	10.278.740	0	0	0	0	0	0	0	0	12.278.740	10.278.740
КАА	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА	4.778.740	6.278.740	0	0	0	0	0	0	0	0	4.778.740	6.278.740
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.778.740	6.278.740	0	0	0	0	0	0	0	0	4.778.740	6.278.740
480	Купување на опрема и машини	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
482	Други градежни објекти	4.778.740	4.778.740	0	0	0	0	0	0	0	0	4.778.740	4.778.740
КАВ	КИНО САЛА	500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000
482	Други градежни објекти	500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000
КАГ	МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
482	Други градежни објекти	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
КАУ	ЦАРЕВИ КУЛИ	7.000.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	3.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.000.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	3.500.000
482	Други градежни објекти	7.000.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	3.500.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
LA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	7.700.000	12.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	12.700.000
ПРИХОДИ:													
LAА	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА	7.700.000	12.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	12.700.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.700.000	12.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	12.700.000
480	Купување на опрема и машини	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
482	Други градежни објекти	4.200.000	9.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000	9.200.000
LAА	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ИГРАЛИШ	7.700.000	12.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	12.700.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.700.000	12.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	12.700.000
480	Купување на опрема и машини	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
482	Други градежни објекти	4.200.000	9.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000	9.200.000

459.032.738 505.900.588 39.434.500 39.434.500 583.734.818 584.164.951 44.106.500 69.209.169 65.000.000 65.000.000 1.191.308.558 1.263.709.208

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
459.032.738	565.900.588	39.434.500	39.434.500	583.734.818	584.164.951	44.106.500	69.209.169	65.000.000	65.000.000	1.191.308.556	1.263.709.208		
МВ ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА													
		5.080.237	5.080.237	0	0	0	0	30.500.000	30.500.000	0	0	35.580.237	35.580.237
ПРИХОДИ:													
		5.080.237	5.080.237	0	0	0	0	30.500.000	30.500.000	0	0	35.580.237	35.580.237
МВ0 ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА													
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	4.490.000	4.490.000	0	0	4.490.000	4.490.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000
423	Материјали и оптек инвентар	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	2.775.000	2.775.000	0	0	2.775.000	2.775.000
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000
427	Привремена вработувања	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.080.237	5.080.237	0	0	0	0	13.350.000	13.350.000	0	0	18.430.237	18.430.237
464	Разни трансфери	5.080.237	5.080.237	0	0	0	0	13.350.000	13.350.000	0	0	18.430.237	18.430.237
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	12.660.000	12.660.000	0	0	12.660.000	12.660.000
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	6.610.000	6.610.000	0	0	6.610.000	6.610.000
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	8.050.000	8.050.000	0	0	8.050.000	8.050.000
488	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
492	Отплата на главница кон домашни институции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МВ0 ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА													
		5.080.237	5.080.237	0	0	0	0	30.500.000	30.500.000	0	0	35.580.237	35.580.237
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	44.900.000	44.900.000	0	0	4.490.000	4.490.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000
423	Материјали и оптек инвентар	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	2.775.000	2.775.000	0	0	2.775.000	2.775.000
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000
427	Привремена вработувања	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.080.237	5.080.237	0	0	0	0	13.350.000	13.350.000	0	0	18.430.237	18.430.237
464	Разни трансфери	5.080.237	5.080.237	0	0	0	0	13.350.000	13.350.000	0	0	18.430.237	18.430.237

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи		
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	
N1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		4.467.800	4.767.800	6.536.000	6.536.000	288.512.000	288.512.000	0	0	0	289.515.800	299.815.800
ПРИХОДИ:												
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		4.467.800	4.767.800	6.536.000	6.536.000	288.512.000	288.512.000	0	0	0	289.515.800	299.815.800
РАСХОДИ:												
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	260.212.000	260.212.000	0	0	0	260.212.000	260.212.000
401	Основни плати	0	0	0	0	187.352.272	187.352.272	0	0	0	187.352.272	187.352.272
402	Подоходи за социјално осигурување	0	0	0	0	72.859.728	72.859.728	0	0	0	72.859.728	72.859.728
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.467.800	4.767.800	6.536.000	6.536.000	28.300.000	28.300.000	0	0	0	39.303.800	39.603.800
420	Патни и дневни расходи	0	0	255.000	255.000	0	0	0	0	0	255.000	255.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	207.000	257.000	10.210.000	9.810.000	0	0	0	10.417.000	10.067.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.500.000	1.500.000	2.269.000	2.269.000	2.605.000	2.355.000	0	0	0	6.364.000	6.114.000
424	Потражки и теквено одржување	0	300.000	210.000	210.000	10.217.000	11.070.774	0	0	0	10.427.000	11.580.774
425	Договорни услуги	0	0	3.445.000	3.385.000	3.359.360	3.279.360	0	0	0	6.804.360	6.674.360
426	Други тековни расходи	150.000	150.000	160.000	160.000	450.000	510.000	0	0	0	800.000	820.000
427	Проверени вработувања	2.817.800	2.817.800	0	0	1.418.640	1.274.888	0	0	0	4.236.440	4.092.688
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		4.467.800	4.767.800	6.536.000	6.536.000	288.512.000	288.512.000	0	0	0	289.515.800	299.815.800
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	260.212.000	260.212.000	0	0	0	260.212.000	260.212.000
401	Основни плати	0	0	0	0	187.352.272	187.352.272	0	0	0	187.352.272	187.352.272
402	Подоходи за социјално осигурување	0	0	0	0	72.859.728	72.859.728	0	0	0	72.859.728	72.859.728
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.467.800	4.767.800	6.536.000	6.536.000	28.300.000	28.300.000	0	0	0	39.303.800	39.603.800
420	Патни и дневни расходи	0	0	255.000	255.000	0	0	0	0	0	255.000	255.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	207.000	257.000	10.210.000	9.810.000	0	0	0	10.417.000	10.067.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.500.000	1.500.000	2.269.000	2.269.000	2.605.000	2.355.000	0	0	0	6.364.000	6.114.000
424	Потражки и теквено одржување	0	300.000	210.000	210.000	10.217.000	11.070.774	0	0	0	10.427.000	11.580.774
425	Договорни услуги	0	0	3.445.000	3.385.000	3.359.360	3.279.360	0	0	0	6.804.360	6.674.360
426	Други тековни расходи	150.000	150.000	160.000	160.000	450.000	510.000	0	0	0	800.000	820.000
427	Проверени вработувања	2.817.800	2.817.800	0	0	1.418.640	1.274.888	0	0	0	4.236.440	4.092.688

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од доплати		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
459.032.738	505.900.588	39.434.500	39.434.500	583.734.818	584.164.951	44.106.500	69.208.169	65.000.000	65.000.000	1.191.308.556	1.263.709.208		
N2	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	300.000	300.000	11.450.000	11.450.000	218.735.000	218.735.000	12.806.500	12.806.500	0	0	243.091.500	243.091.500
ПРИХОДИ:													
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	300.000	300.000	11.450.000	11.450.000	218.735.000	218.735.000	128.065.000	128.065.000	0	0	243.091.500	243.091.500
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	150.990.655	150.990.655	0	0	0	0	150.990.655	150.990.655
401	Основни плати	0	0	0	0	108.712.915	108.712.915	0	0	0	0	108.712.915	108.712.915
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	42.277.740	42.277.740	0	0	0	0	42.277.740	42.277.740
42	СТОКИ И УСЛУГИ	220.000	220.000	11.450.000	11.450.000	67.744.345	67.744.345	9.948.500	9.948.500	0	0	89.362.845	89.362.845
420	Плати и дневни расходи	0	0	208.000	208.000	0	0	4.730.176	4.730.176	0	0	4.938.176	4.938.176
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	1.007.500	1.007.500	11.385.827	10.905.827	0	0	0	0	12.403.327	11.913.327
423	Материјали и ситен инвентар	45.000	45.000	2.098.500	2.098.500	2.791.000	2.463.000	1.038.166	1.038.166	0	0	5.972.666	5.644.666
424	Поправки и тековно одржување	175.000	175.000	1.421.000	1.421.000	12.314.000	18.187.000	0	0	0	0	13.910.000	19.783.000
425	Договорни услуги	0	0	5.965.000	5.965.000	34.008.518	28.788.518	3.930.208	3.930.208	0	0	43.903.726	38.663.726
426	Други тековни расходи	0	0	250.000	250.000	335.000	280.000	249.950	249.950	0	0	834.950	779.950
427	Придоноси вработувања	0	0	500.000	500.000	6.900.000	7.120.000	0	0	0	0	7.400.000	7.620.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	80.000	80.000	0	0	0	0	2.658.000	2.658.000	0	0	2.738.000	2.738.000
464	Разни трансфери	80.000	80.000	0	0	0	0	2.658.000	2.658.000	0	0	2.738.000	2.738.000
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	300.000	300.000	11.450.000	11.450.000	218.735.000	218.735.000	12.806.500	12.806.500	0	0	243.091.500	243.091.500
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	150.990.655	150.990.655	0	0	0	0	150.990.655	150.990.655
401	Основни плати	0	0	0	0	108.712.915	108.712.915	0	0	0	0	108.712.915	108.712.915
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	42.277.740	42.277.740	0	0	0	0	42.277.740	42.277.740
42	СТОКИ И УСЛУГИ	220.000	220.000	11.450.000	11.450.000	67.744.345	67.744.345	9.948.500	9.948.500	0	0	89.362.845	89.362.845
420	Плати и дневни расходи	0	0	208.000	208.000	0	0	4.730.176	4.730.176	0	0	4.938.176	4.938.176
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	1.007.500	1.007.500	11.385.827	10.905.827	0	0	0	0	12.403.327	11.913.327
423	Материјали и ситен инвентар	45.000	45.000	2.098.500	2.098.500	2.791.000	2.463.000	1.038.166	1.038.166	0	0	5.972.666	5.644.666
424	Поправки и тековно одржување	175.000	175.000	1.421.000	1.421.000	12.314.000	18.187.000	0	0	0	0	13.910.000	19.783.000
425	Договорни услуги	0	0	5.965.000	5.965.000	34.008.518	28.788.518	3.930.208	3.930.208	0	0	43.903.726	38.663.726
426	Други тековни расходи	0	0	250.000	250.000	335.000	280.000	249.950	249.950	0	0	834.950	779.950
427	Придоноси вработувања	0	0	500.000	500.000	6.900.000	7.120.000	0	0	0	0	7.400.000	7.620.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	80.000	80.000	0	0	0	0	2.658.000	2.658.000	0	0	2.738.000	2.738.000
464	Разни трансфери	80.000	80.000	0	0	0	0	2.658.000	2.658.000	0	0	2.738.000	2.738.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
459.032.738	565.900.588	39.434.500	39.434.500	583.734.813	584.164.951	44.106.500	64.209.159	65.900.000	65.900.000	1.191.308.556	1.263.709.208		
ПРИХОДИ:													
NA4	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБЕЗБОЈУВАЊЕ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
NA4A	СПОРТСКА САЛА ВО ООУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
482	Други градежни објекти	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
NA4A	СПОРТСКА САЛА ВО ООУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
482	Други градежни објекти	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
459.032.738	505.900.588	39.434.500	39.434.500	583.734.818	584.164.951	44.106.500	69.209.169	65.000.000	65.000.000	1.191.305.556	1.263.709.208		
ПРИХОДИ:													
NB0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
NB0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NBA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ-Н.К.РЕВ	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
486	Купување на возила	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
NB0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NBA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ-Н.КАР	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
486	Купување на возила	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

459.002.738 505.900.555 39.434.500 39.434.500 583.734.818 584.164.951 44.105.500 68.208.169 65.000.000 65.000.000 1.191.308.555 1.263.709.208

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
R1	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2 350.055	2 350.055	0	0	0	0	0	0	2 350.055	2 350.055
ПРИХОДИ :											
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2 350.055	2 350.055	0	0	0	0	0	0	2 350.055	2 350.055
РАСХОДИ :											
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.150.055	1.150.055	0	0	0	0	0	0	1.150.055	1.150.055
425	Договорни услуги	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0	1.080.000	1.080.000
426	Други тековни расходи	70.055	70.055	0	0	0	0	0	0	70.055	70.055
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
464	Разни трансфери	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2 350.055	2 350.055	0	0	0	0	0	0	2 350.055	2 350.055
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.150.055	1.150.055	0	0	0	0	0	0	1.150.055	1.150.055
425	Договорни услуги	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0	1.080.000	1.080.000
426	Други тековни расходи	70.055	70.055	0	0	0	0	0	0	70.055	70.055
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
464	Разни трансфери	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од додачи		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
RA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	6.400.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.400.000	8.500.000
ПРИХОДИ:													
RAA	СТАЦИОНАР ЗА БЕЗБОЛНИ ЖИВОТНИ	1.000.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.100.000
RAB	ЕНЕРГЕТСКА ЕКОНОМСКИ ОПСИДИ	5.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000	6.400.000
РАСХОДИ:													
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
464	Разни трансфери	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.400.000	7.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.400.000	7.400.000
482	Други градежни објекти	5.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000	6.400.000
488	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
RAA	СТАЦИОНАР ЗА БЕЗБОЛНИ ЖИВОТНИ	1.000.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.100.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
464	Разни трансфери	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
488	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
RAB	ЕНЕРГЕТСКА ЕКОНОМСКИ ОПСИДИ	5.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000	6.400.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000	6.400.000
482	Други градежни објекти	5.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000	6.400.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	459.032.738 505.900.588 38.434.500 39.434.500 583.734.818 584.184.851 44.106.500 68.208.169 65.000.000 1.191.308.556 1.263.796.208		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
V1	ДЕТСКИ ГРАДИНИ	0	3.500.000	19.235.000	19.235.000	52.450.000	52.810.208	0	0	0	0	71.886.000	75.545.208
ПРИХОДИ:													
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНИ	0	3.500.000	19.235.000	19.235.000	52.450.000	52.810.208	0	0	0	0	71.886.000	75.545.208
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	51.562.404	51.562.404	0	0	0	0	51.562.404	51.562.404
401	Основен плати	0	0	0	0	37.085.508	37.085.508	0	0	0	0	37.085.508	37.085.508
402	Помошни за социјално осигурување	0	0	0	0	14.476.896	14.476.896	0	0	0	0	14.476.896	14.476.896
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	3.500.000	19.235.000	19.235.000	887.596	1.247.804	0	0	0	0	20.122.596	23.982.804
420	Патни и дневни расходи	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	3.645.000	3.645.000	387.596	387.596	0	0	0	0	4.032.596	4.032.596
423	Материјали и општен инвентар	0	0	7.360.000	7.360.000	0	0	0	0	0	0	7.360.000	7.360.000
424	Поправки и текучо одржување	0	0	1.940.000	1.940.000	0	0	0	0	0	0	1.940.000	1.940.000
425	Договорни услуги	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
426	Други текучи расходи	0	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
427	Покривени вработувања	0	3.500.000	5.000.000	5.000.000	500.000	860.208	0	0	0	0	5.500.000	9.360.208
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНИ	0	3.500.000	19.235.000	19.235.000	52.450.000	52.810.208	0	0	0	0	71.886.000	75.545.208
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	51.562.404	51.562.404	0	0	0	0	51.562.404	51.562.404
401	Основен плати	0	0	0	0	37.085.508	37.085.508	0	0	0	0	37.085.508	37.085.508
402	Помошни за социјално осигурување	0	0	0	0	14.476.896	14.476.896	0	0	0	0	14.476.896	14.476.896
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	3.500.000	19.235.000	19.235.000	887.596	1.247.804	0	0	0	0	20.122.596	23.982.804
420	Патни и дневни расходи	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	3.645.000	3.645.000	387.596	387.596	0	0	0	0	4.032.596	4.032.596
423	Материјали и општен инвентар	0	0	7.360.000	7.360.000	0	0	0	0	0	0	7.360.000	7.360.000
424	Поправки и текучо одржување	0	0	1.940.000	1.940.000	0	0	0	0	0	0	1.940.000	1.940.000
425	Договорни услуги	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
426	Други текучи расходи	0	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
427	Покривени вработувања	0	3.500.000	5.000.000	5.000.000	500.000	860.208	0	0	0	0	5.500.000	9.360.208

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Заклучени расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
459.032.738	505.900.588	39.434.500	39.434.500	583.734.818	584.164.951	44.106.500	69.209.169	65.000.000	65.000.000	1.191.308.556	1.263.709.208		
V2	ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА	4.470.000	4.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.470.000	4.470.000
ПРИХОДИ:													
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	4.470.000	4.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.470.000	4.470.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	550.800	550.800	0	0	0	0	0	0	0	0	550.800	550.800
425	Договори услуги	550.800	550.800	0	0	0	0	0	0	0	0	550.800	550.800
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.919.200	3.919.200	0	0	0	0	0	0	0	0	3.919.200	3.919.200
463	Трансфери до невладини организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
464	Разни трансфери	2.919.200	2.919.200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.919.200	2.919.200
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	4.470.000	4.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.470.000	4.470.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	550.800	550.800	0	0	0	0	0	0	0	0	550.800	550.800
425	Договори услуги	550.800	550.800	0	0	0	0	0	0	0	0	550.800	550.800
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.919.200	3.919.200	0	0	0	0	0	0	0	0	3.919.200	3.919.200
463	Трансфери до невладини организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
464	Разни трансфери	2.919.200	2.919.200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.919.200	2.919.200

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Заклучени расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
VA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТОСКИ ГРАДИНИ	1.000.000	4.785.905	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	5.485.905
ПРИХОДИ:													
VA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТОСКИ ГРАДИНИ	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
VAB	ДЕТОСКИ ГРАДИНИ ПАРК	1.000.000	4.785.905	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	4.785.905
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	4.785.905	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	5.485.905
482	Други градежни објекти	1.000.000	4.785.905	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	4.785.905
486	Купување на возила	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
VA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТОСКИ ГРАДИНИ	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
486	Купување на возила	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
VAB	ДЕТОСКИ ГРАДИНИ ПАРК	1.000.000	4.785.905	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	4.785.905
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	4.785.905	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	4.785.905
482	Други градежни објекти	1.000.000	4.785.905	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	4.785.905

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	15,426,079	17,714,069	0	0	12,273,000	12,273,000	0	0	0	0	27,699,079	28,987,069
ПРИХОДИ:													
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	15,426,079	17,714,069	0	0	12,273,000	12,273,000	0	0	0	0	27,699,079	28,987,069
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	10,886,015	10,886,015	0	0	12,273,000	12,273,000	0	0	0	0	23,159,015	23,159,015
401	Основен плати	7,485,224	7,485,224	0	0	8,480,462	8,480,462	0	0	0	0	15,975,686	15,975,686
402	Придоноси за социјално осигурување	3,400,791	3,400,791	0	0	3,792,538	3,792,538	0	0	0	0	7,193,328	7,193,328
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3,426,071	5,714,061	0	0	0	0	0	0	0	0	3,426,071	5,714,061
423	Материјали и ситен инвентар	3,226,071	3,426,071	0	0	0	0	0	0	0	0	3,226,071	3,426,071
424	Поправки и тековно одржување	200,000	2,287,990	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,287,990
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1,113,993	1,113,993	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,993	1,113,993
464	Разни трансфери	1,113,993	1,113,993	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,993	1,113,993
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	15,426,079	17,714,069	0	0	12,273,000	12,273,000	0	0	0	0	27,699,079	28,987,069
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	10,886,015	10,886,015	0	0	12,273,000	12,273,000	0	0	0	0	23,159,015	23,159,015
401	Основен плати	7,485,224	7,485,224	0	0	8,480,462	8,480,462	0	0	0	0	15,975,686	15,975,686
402	Придоноси за социјално осигурување	3,400,791	3,400,791	0	0	3,792,538	3,792,538	0	0	0	0	7,193,328	7,193,328
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3,426,071	5,714,061	0	0	0	0	0	0	0	0	3,426,071	5,714,061
423	Материјали и ситен инвентар	3,226,071	3,426,071	0	0	0	0	0	0	0	0	3,226,071	3,426,071
424	Поправки и тековно одржување	200,000	2,287,990	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,287,990
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1,113,993	1,113,993	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,993	1,113,993
464	Разни трансфери	1,113,993	1,113,993	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,993	1,113,993

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од доплати		Расходи од донации		Расходи од кредити		Закупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
459.032.738		505.900.588	39.434.500	39.434.500	583.734.818	584.164.951	44.166.500	69.209.169	65.000.000	65.000.000	1.191.308.556	1.263.709.208	
X1 РОДОВА ЕДНАКВОСТ		500.000	662.400	0	0	0	0	0	345.600	0	0	500.000	1.008.000
ПРИХОДИ:													
X10 РОДОВА ЕДНАКВОСТ		500.000	662.400	0	0	0	0	0	345600	0	0	500.000	1.008.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	345.600	0	0	0	345.600
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	0	345.600	0	0	0	345.600
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	500.000	662.400	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	662.400
464	Разни трансфери	500.000	662.400	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	662.400
X10 РОДОВА ЕДНАКВОСТ		500.000	662.400	0	0	0	0	0	345.600	0	0	500.000	1.008.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	345600	0	0	0	345.600
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	0	345.600	0	0	0	345.600
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	500.000	662.400	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	662.400
464	Разни трансфери	500.000	662.400	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	662.400

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08- 3296/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

144.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 02.06.2021 година, донесе

О д л у к а

за доделување парична помош на Перо Мерков од Струмица

Член 1

На Перо Мерков од Струмица му се доделува парична помош во вкупен нето износ 50.000,00 денари, како помош за лекување.

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2021 година и да се трансферираат на доставена трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3297/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

145.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 02.06.2021 година, донесе:

О д л у к а

за утврдување потреба од кофинансирање на проекти на ГО и во рамките на јавни повици организирани преку РеЛОад2 проектот (Регионална програма за локална демократија во Западен Балкан2)

Член 1

Се утврдува потреба од кофинансирање на проекти на ГО и во рамките на јавни повици организирани преку РеЛОад2 проектот.

Член 2

Во врска со проектот Регионална програма за локална демократија 2 (ReLOad2), Општина Струмица аплицирање на јавен повик отворен за изразување учество во програмата ReLOad2.

Член 3

За кофинансирање на проекти на ГО и во рамките на јавни повици организирани преку РеЛОад2 проектот, потребно е кофинансирање од страна на Општина Струмица во висина од 20% од вредноста на проектот, доколку бидеме прифатени од страна на комисијата за евалуација при УНДП.

Потребните финансиски средства за кофинансирање, да се обезбедат од Буџетот на Општина Струмица за 2022 година.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Сл. гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-3298/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

146.

Врз основа на член 12 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија бр. 66/04 139/07, 99/09, 149/14, 150/15, 37/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 257/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина

Струмица, на седницата одржана на 02.06.2021 година, донесе:

О д л у к а
за спроведување на превентивна
дезинсекција, дезинфекција и
дератизација на подрачјето на
Општина Струмица за 2021 година

Член 1

Се одобрува спроведување на превентивна дезинсекција, дезинфекција и дератизација за спречување на вектор-преносливите заболувања на подрачјето на општина Струмица за 2021 година, како посебна мерка за заштита на населението од заразни болести.

Член 2

Финансирањето на превентивната дезинсекција, дезинфекција и дератизација, ќе се реализира преку Буџетот на општина Струмица за 2021 година - Програма Ј4 – Јавна чистота.

Член 3

Превентивната дезинсекција ќе се релизира преку јавна набавка со избор на фирма која ги исполнува законските и други услови за нејзино спроведување.

Превентивната дезинфекција и дератизација ќе се реализираат преку Програмата за јавна чистота, во соработка со ЈПКД „Комуналец“ Струмица.

Член 4

Се задолжува Градоначалникот на општина Струмица, да оствари соработка со градоначалниците од Струмичкиот микро – регион, за координирано спроведување на дезинсекционите постапки на подрачјето и остварување на подобри ефекти при третирањето на комарците со цел намалување на нивната популација.

Член 5

Се препорачува на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Струмица да спроведе постапка за утврдување на ефектите одделно од секое третирање против комарци и за тоа да го известат Градоначалникот и Советот на општина Струмица.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3299/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

147.

Врз основа на член 74 став 8 Законот за градење („Сл. весник на РМ“ бр. 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 31/16, 39/16, 71/16, 103/16, 132/16, 35/18, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 18/20 и 279/20), член 19 од Правилникот за формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градње („Сл. весник на РМ“ бр. 55/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општината Струмица на седницата одржана на 02.06.2021 донесе:

О д л у к а
за донесување на Програма за
изградба на спортска сала
на КП бр. 1276 КО Струмица, за
потребите на СОУ „Јане Сандански“
Струмица

Член 1

Со оваа Одлука се донесува Програма за изградба на спортска сала на КП бр. 1276 КО Струмица, за потребите на СОУ „Јане Сандански“ Струмица, со површина со градба од 625 м² и вкупна површина по катови од 851 м², согласно член 74 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 18/20 и 279/20) и согласно член 19 од Правилникот за формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/18).

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Програмата за изградба на Спортска сала

на КП бр. 1276 КО Струмица, за потребите на СОУ „Јане Сандански“ Струмица со технички број 017-0405/2021 изработена во мај 2021 година од ДПГИ „Вектор -90,, Томе ДООЕЛ -Струмица

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3300/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

148.

Врз основа на член 348 од Законот за безбедност на сообраќајот на патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15, 55/16, 11/18, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 302/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 02.06.2021 година, донесе

О д л у к а

за измена на режимот на сообраќај на крстосница на ул. „Братство Единство“ со ул. „Климент Охридски“ во Струмица

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена на режимот на сообраќај на пресекот на ул. „Братство Единство“ со ул. „Климент Охридски“ во Струмица, од класична крстосница, во крстосница со регулирана сигнална контрола (семафори) и поставување на соодветна светлосна, вертикална и хоризонтална сигнализација.

Член 2

Сообраќајното решение е изработено врз основа на ГУП на град

Во точка 2:

F1 – Урбанистичко планирање, износот од „5.000.000 денари“ се заменува со износот од „8.500.000 денари“.

По алинеја 3 се додава алинеја 4 која гласи:

- „Геодетски елаборати за посебни намени.“

Струмица, бр. 20-336/2 од 09.03.2021 година, според Одлука бр. 07-4826/1 од 18.07. 2006 година.

Член 3

Составен дел на оваа Одлука е Основниот сообраќаен проект за измена на режим на сообраќај на крстосница од ул. „Братство Единство“ и ул. „Климент Охридски“ во Струмица со технички број 015-006/2021 изработен од МС СТОП ПРОЕКТ ДООЕЛ Струмица.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3301/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

149.

Врз основа на член 31 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 02.06.2021 година донесе:

Програма

за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2021 година

1.Во Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20, 2/21, 3/21 и 6/21), се вршат следните измени и дополнувања:

2. Во глава:

VII . Урбанистички проект

Во табелата по реден број 6 се додава

Р.б.	Објект	Износ денари
7.	Урбанистички проект за градби вон опфат на урбанистички план, со намена Б5-хотели и хотелски комплекси на КП1527 во КО Габрово, Општина Струмица	Самофинансирање

3. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-3302/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година

150.

Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 8 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 02.06.2021 година, донесе

1. Во Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20 и 6/21) во точка:

Во глава: **ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ:**

а) Во точка 2 ФА .- Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци), износот од „60.000.000,00 денари“ се заменува со износот „63.600.000,00 денари“.

Во табелата по реден број 37 се додава:

р. бр.	Назив на активност
38	Мост на река Турија

б) Во точка 9 ЈИ: Изградба на системи за одведување и прочистување на води износот од „28.235.723,00 денари“ се заменува со износот „31.667.278,00 денари“

Во табелата по реден број 3 се додава:

р. бр.	Назив на активност
4	Учество во грантот за Софилар
5.	Надзор за порој „Св. Илија“

в) Во точка 12 ЈН: Урбана опрема (капитални трошоци), износот од „13.130.000,00 денари“ се заменува со износот „21.630.000,00 денари“

Во табелата по реден број 8 се додава:

р. бр.	Назив на активнoста
9	Заштитна ограда за пешаци
10	Гумирани столбови
11	Реконструкција на урбана опрема (клупи, канти)
12	Нови семафори на ул. Братство Единство и Климент Охридски
13	Пешачки семафор на Комерцијална банка
14	Огради на тротоар

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3303/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

151.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 02.06.2021 година, донесе

Програма

за измена и дополнување на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година

I. Во Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20) се врши следните измени и дополнувања:

Во глава:

4. Финансирање

а) Во Програма : **RAA – Стационар за кучиња и мачиња износот од „1.000.000,00 денари“ се заменува со износот „2.100.000,00 денари“.**

Во табелата по реден број 1 се додава:

р.б.	Назив на активнoста	
2	Учество во јавно претпријатие	

б) Во Програмата **RAB: Енергетски ефикасни фасади и кровови износот од „5.400.000,00 денари“ се заменува со износот „6.400.000,00 денари“.**

II. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3304/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

152.

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр. „Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 15 од Статутот на општина

Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 02.06.2021 година, донесе

Програма
за измена и дополнување на
Програмата за одржување на јавната
чистота на подрачјето на Општина
Струмица за 2021 година

1. Во Програмата одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20), се врши измена и дополнување во точка:

4.Начин на финансирање

Програма Ј4 – Јавна чистота износот од „7.570.000,00 денари“ се заменува со износот „8.570.000,00 денари“

По алинеа 3 се додава алинеа 4 која гласи:

- Чистење на диви депонии 1.000.000,00 денари

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр. 08-3305/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

153.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 02.06.2021 година, донесе

Програма
за измена и дополнување на
Програмата за изградба и одржување
на јавното осветлување на подрачјето
на Општина Струмица за 2021 година

1. Во Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20), во:

Програма ЈА:

Изградба на јавно осветлување,
износот „10.400.000 денари“ се
заменува со износот „14.600.000
денари“

2. Оваа Програма влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3306/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

154.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 02.06.2021 година, донесе

Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
Општина Струмица од областа на
културата во 2021 година

1. Во Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ број 33/20) се вршат следните измени и дополнувања:

Во Програмата К3 – Музичка и кинотечна дејност износот од „7.500.000 денари“ денари, се заменува со износот „6.000.000 денари“

Во Програмата КА – Култура - капитални расходи износот од „12.278.740 денари“ денари, се заменува со износот „11.778.740 денари“

Во табелата под реден број 3 се додава:

р.б.	Назив на активност	
4	Опрема за галерија	
5.	Младински културен центар -адаптација	

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3307/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

155.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 02.06.2021 година, донесе

Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2021 година

1. Во Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2021 („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20), се вршат следните измени и дополнувања:
Во точка

5. Распоредување на буџетските средства

Во Програма ЛАА – Изградба и одржување на спортски терени, износот „7.700.000 денари“ се заменува со износот „12.700.000 денари“.

Во табелата по реден број 3 се додава:

Р.б.	Објект	
4.	Ново спорско игралиште - АРМ	

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3308/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

156.

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 и член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) член 101 од Законот за средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/20), член 157, од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ“ бр. 161/19) и член 14, став 1 точка 8 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 02.06.2021 година, донесе

Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на образованието во 2021 година

Во Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на образованието во 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ број 33/20) се вршат следните измени и дополнувања:

Во точка 3. Финансирање

Во програмата

N1: Основно образование, износот од „4.467.800 денари“, се заменува со износот „4.767.800 денари“.

Во табелата по реден број 5 се додава:

р.б.	Назив на активноста	
6.	Фарбање на училишни спортски игралишта	

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

општина Струмица, на седницата одржана на 02.06.2021 година, донесе

Бр.08-3309/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

**Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
општина Струмица за областа на
социјалната заштита и заштитата на
децата во 2021 година**

157.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19, 29/19), Советот на

I. Во Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20), во:

Во глава: 5. Финансирање се додава:

-Програма V1: Детски градинки3.500.000 денари

р.б.	Назив на активноста
1.	Дотација за детски градинки – трансвер

- Во Програмата VA – Капитални расходи за детски градинки износот од “1.000.000 денари” се заменува со износот „4.785.905 денари“
- Во табелата по реден број 1 де додава:

р.б.	Назив на активноста
2.	Фасада на градинка во касарна – анекс на договор

II. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3310/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

158.

Врз основа на член 22 точка 10 и 11 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 4 став 2 и член 9 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), член 2 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), член 5 од Законот за пожарникарството, „Службен весник на

Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 02.06.2021 година, донесе

**Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа на
заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и
справувањето со кризи во 2021 година**

1. Во Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20), во точка 16:

Финасирање:

W0: Противпожарна заштита, износот од „15.426,079 денари“ се заменува со износот „17.714.069 денари“.

Во табелата:

ред. бр.	Назив на активноста	
6.	Барање од ТППЕ за 2021 година	Се брише
7.	Други материјали	Се додава

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-3311/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р
.....

159.

Врз основа на член 27 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19, 29/19), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 02.06.2021 година, донесе

З а к л у ч о к

**за утврдување Нацрт план за ДУП за
дел од Урбан Блок 12,
УЕ 2 КО Струмица, општина Струмица**

1. Се утврдува Нацрт план на **Детален урбанистички план за дел од Урбан Блок 12, УЕ2, во Струмица,**

Општина Струмица. (плански период 2019-2029 година)

2. Границата на Планскиот опфат за изработка на **Детален урбанистички план за дел од Урбан Блок 12, УЕ 2 во Струмица** се води по осовините на следните улици:

- бул. „Гоце Делчев“
- бул. „Климент Охридски“
- ул. „Младинска“
- ул. „Борис Попдимитров“,

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 8,39ха.

3. Нацрт планот за **Детален урбанистички план за дел од Урбан Блок 12, УЕ 2, во Струмица, Општина Струмица**, со тех.бр.008-1103/2021 од март 2021 год., изработен од ДПГИ „Вектор 90“ Томе ДООЕЛ Струмица и се состои од:

- текстуален дел и графички приказ на планските решенија на опфатот, како и нумерички дел со билансни показатели за планскиот опфат и за инфраструктурата.

4.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-3312/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

160.

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Р.Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19 и 311/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 02.06.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност за прием на поголем број на деца од капацитетот во клоновите во ЈОУДГ „Детска радост“- Струмица

1. Се дава согласност за прием на поголем број на деца од капацитетот во клоновите во ЈОУДГ „Детска радост“- Струмица за воспитната 2020/2021 година, согласно Барањето бр. 03-171/2 од 25.05.2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3313/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

161.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од

Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 02.06.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица за периодот од 01.01.2021 година до 31.01.2021 година

1.Се дава согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица за периодот од 01.01.2021 година до 31.01.2021 година, бр. 01-299/1 од 12.05.2021 година, усвоен со Одлука на Управен одбор бр.02-298/3 од 12.05.2021 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3314/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

162.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 02.06.2021 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица за периодот од 01.01.2021 до 31.03.2021

1. Се дава согласност на Извештајот за работењето на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица за период од 01.01.2021 до 31.03.2021, бр. 01-477/1 од 19.05.2021 година, усвоен со Одлука на Управен одбор бр.02-476/3 од 19.05.2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3315/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

163.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 02.06.2021 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Програма за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица за 2021 година

1. Се дава согласност на Програмата за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица за 2021 година број 01-478/1 од 19.05.2021 година, усвоена со Одлука на Управен одбор бр.02-476/4 од 19.05.2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3316/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

164.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,

16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 02.06.2021 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 1 месец- 3 месец 2021 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 1 месец- 3 месец 2021 година, усвоен со Одлука на Управниот одбор број 02-2589/2 од 26.04.2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3317/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

165.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.61/04, 22/07, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19 и 53/21), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19, 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 02.06.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к

за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2021 година

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2021 година;

2. Составен дел на овој Заклучок е Кварталниот извештај составен на образец К1, К2 и К3.

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3318/1 Совет на општина Струмица
03.06.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

166.

K1- Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за период: 01.01.2021 - 31.03.2021 год.

Приходи	Буџет		Наменска дотација за		Самонамисајачки активности		Донации		Кредити		Вкупно		Останато за реализација а до крај на %	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
ВКУПНИ ПРИХОДИ	459.032.738	121.401.039	593.734.818	146.884.549	39.434.500	4.055.414	44.106.500	2.156.425	65.000.000	24.288.497	1.191.308.556	298.736.924	892.521.632	25,08
	402.032.738	116.639.719	583.734.818	146.884.549	39.434.500	4.055.414	44.106.500	2.156.425	0	0	1.099.308.556	269.706.107	730.602.449	25,22
	57.000.000	4.761.320	0	0	0	0	0	0	65.000.000	24.288.497	122.000.000	29.080.817	92.918.183	23,84
ВКУПНИ РАСХОДИ	459.032.738	87.100.956	593.734.818	128.948.816	39.434.500	3.307.233	44.106.500	434.154	65.000.000	24.288.497	1.191.308.556	244.080.456	947.223.100	20,49
	254.168.745	44.305.264	583.734.818	128.948.816	37.734.500	3.307.233	31.446.500	434.154	0	0	907.085.563	176.986.267	730.080.266	19,51
	204.863.993	42.795.692	0	0	1.700.000	0	12.660.000	0	65.000.000	24.288.497	294.222.993	67.095.189	217.137.804	23,60
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	402.032.738	116.639.719	583.734.818	146.884.549	39.434.500	4.055.414	44.106.500	2.156.425	0	0	1.099.308.556	269.706.107	759.602.449	25,22
	284.528.341	93.097.074	0	0	0	0	0	0	0	0	284.528.341	93.097.074	191.451.267	32,72
	15.000.000	2.115.153	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	2.115.153	12.884.847	14,10
ВКУПНИ ДОХОДИ ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	66.000.000	14.796.440	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000.000	14.799.440	51.200.560	22,42
	202.528.341	76.114.641	0	0	0	0	0	0	0	0	202.528.341	76.114.641	126.413.700	37,58
	1.000.000	67.840	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	67.840	932.160	6,78
ВКУПНИ ДОХОДИ ОД ДОХОДОД ДОБИВКА И ДОХОДОД ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	18.131.720	1.561.470	0	0	39.734.500	4.055.414	0	0	0	0	56.866.220	5.616.864	51.249.336	9,88
	3.000.000	702.674	0	0	0	800	0	0	0	0	3.000.000	703.474	2.296.526	23,45
	500.000	0	0	0	35.240.000	4.054.614	0	0	0	0	35.240.000	4.054.614	31.665.366	11,34
ВКУПНИ ДОХОДИ ОД НАДМЕСТОЦИ	14.631.720	868.796	0	0	3.494.500	0	0	0	0	0	18.126.220	668.796	17.267.424	4,74
	99.372.677	21.951.175	583.734.818	146.884.549	700.000	0	44.106.500	2.156.425	0	0	727.913.995	170.992.149	556.921.846	23,49
	99.372.677	21.951.175	583.734.818	146.884.549	700.000	0	0	0	0	0	993.807.495	169.835.724	514.971.771	24,69
ВКУПНИ ДОХОДИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	0	0	0	0	0	0	44.106.500	2.156.425	0	0	44.106.500	2.156.425	41.950.075	4,89
	57.000.000	4.761.320	0	0	0	0	0	0	65.000.000	24.288.497	122.000.000	29.080.817	92.918.183	23,84
	57.000.000	4.761.320	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000.000	4.791.320	52.208.680	8,41
ВКУПНИ ДОХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	57.000.000	4.761.320	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000.000	4.791.320	52.208.680	8,41
	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	24.288.497	65.000.000	24.269.497	40.710.503	37,27
	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	24.288.497	65.000.000	24.269.497	40.710.503	37,27

ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	254.169.745	44.305.264	583.734.818	128.948.616	37.734.500	3.307.233	31.446.500	434.154	0	0	907.085.563	176.996.267	730.090.266	19,51
40 Плати, наемнини и надоместоци за вработените	105.525.807	21.193.252	485.986.652	118.528.289	0	0	0	0	0	0	591.512.259	139.721.541	451.790.718	23,62
401 ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	71.709.332	14.340.214	349.524.171	85.240.089	0	0	0	0	0	0	421.233.503	99.580.313	321.653.180	23,64
402 ПРИДОНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	24.816.275	5.619.372	136.462.481	33.288.190	0	0	0	0	0	0	161.378.756	38.907.562	122.471.184	24,11
404 надоместоци	8.900.000	1.233.888	0	0	0	0	0	0	0	0	8.900.000	1.233.888	7.666.334	13,86
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.300.000	1.047.174	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	1.047.174	2.252.826	31,73
412 Постројна резерва (непредадени расходи)	1.700.000	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	430.000	1.270.000	25,29
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	617.174	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	617.174	982.826	38,57
42 Стоки и услуги	106.608.607	19.575.445	97.748.166	10.420.327	37.734.500	3.307.233	15.165.500	434.154	0	0	257.274.773	33.737.159	223.537.614	13,11
420 ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	1.050.000	85.455	0	0	553.000	0	4.730.176	0	0	0	6.333.176	86.455	6.247.721	1,35
421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	33.050.000	4.349.529	22.412.423	4.348.168	4.973.500	255.427	45.000	0	0	0	60.480.923	8.953.524	51.527.399	14,88
423 СИПЕН ИНВЕНТАР, АПАТ И ДР МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРАСКА	11.479.071	3.394.146	5.495.225	527.657	11.845.000	1.290.726	1.338.166	0	0	0	30.157.462	5.212.529	24.944.933	17,28
424 ПОТРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	32.585.000	5.670.593	22.561.000	1.527.465	3.684.500	75.199	0	0	0	0	58.330.500	7.373.258	51.457.242	12,53
425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	14.465.800	2.975.233	37.557.878	1.712.138	10.063.500	968.287	7.298.208	384.047	0	0	69.385.386	6.029.705	63.355.681	8,69
426 ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	5.860.536	1.620.004	903.000	107.512	1.115.000	87.452	1.701.950	0	0	0	9.580.886	1.794.968	7.785.918	18,73
427 ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	8.117.800	1.480.085	8.818.840	2.097.386	5.500.000	680.142	70.000	50.107	0	0	22.508.440	4.287.720	18.218.720	19,05
45 КАПАТИ	50.000	49.153	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	49.153	847	98,31
452 КАПАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ	50.000	49.153	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	49.153	847	98,31
46 Субвенции и трансфери	38.685.531	2.440.240	0	0	0	0	16.263.000	0	0	0	54.948.531	2.440.240	52.508.291	4,44
463 ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	14.102.812	1.727.884	0	0	0	0	0	0	0	0	14.102.812	1.727.884	12.374.948	12,25
464 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	24.582.719	712.376	0	0	0	0	16.263.000	0	0	0	40.845.719	712.376	40.133.343	1,74
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	204.862.983	42.785.692	0	0	1.700.000	0	12.660.000	0	65.000.000	24.288.487	284.222.993	67.085.189	217.137.804	23,68
48 Капитални расходи	204.862.983	42.785.692	0	0	1.700.000	0	12.660.000	0	65.000.000	24.288.487	284.222.993	67.085.189	217.137.804	23,68
480 Купување на опрема и машини	19.880.000	8.985.536	0	0	0	0	6.810.000	0	0	0	26.490.000	8.985.536	17.504.064	33,92
482 ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЕКТИ	152.584.463	28.518.892	0	0	0	0	6.060.000	0	0	0	158.634.463	28.518.892	130.115.571	17,98
485 ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0,00
486 КУПУВАЊА НА ВОЗИЛА	2.100.000	118.451	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	3.800.000	118.451	3.681.509	3,12
489 Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	20.298.630	5.172.373	0	0	0	0	0	0	65.000.000	24.288.487	85.299.530	29.461.870	55.836.660	34,54

K2: Квартален извештај за достасани ненамирени обврски (01.01.2021-31.03.2021 год.)

Месец	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
			успешни	неуспешни	
јануари	16.831.609	9.857.423		20.240.663	46.929.595
февруари	25.784	10.330.803		13.755.480	24.162.067
март	1.228.899	7.099.212		13.753.937	22.682.048
април				0	0
мај				0	0
јуни					
јули					
август					
септември					
октомври					
ноември				0	0
декември				0	0

Образложение	
Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.01.2021 година изнесуваат 46.929.595,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 16.831.609,00 денари, а износот од 9.857.423,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 41.195.536,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 5.734.059,00 денари. Општина Струмица до 31.01.2021 година има недоспелни обврски во износ од 12.619.507,00 денари.	
Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 28.02.2021 година изнесуваат 24.162.067,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 25.784,00 денари, а износот од 10.330.803,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 23.363.172,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 798.895,00 денари. Општина Струмица до 28.02.2021 година има недоспелни обврски во износ од 15.779.003,00 денари.	
Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.03.2021 година изнесуваат 22.682.048,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 1.228.899,00 денари, а износот од 7.099.212,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 20.716.906,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 1.365.142,00 денари. Општина Струмица до 31.03.2021 година има недоспелни обврски во износ од 11.501.763,00 денари.	

(во денари)

Ресурси	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	15.000
423	5.440
424	672.132
425	38.716
426	613.854
427	
451	
452	
453	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	20.716.906
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	22.682.048

